

ПРОТОКОЛ ЗА СВЕЧЕНИОТ СОБИР

„Димитрија Чуповски (1878-1940) и Македонското научно-литературно другарство во Петроград (1902-1917)“

За посетителите на настанот:

- **Секој посетител задолжително да носи маска** — влезот нема да биде дозволен без маски.
- **Задолжително е одржувањето физичко растојание од 1,5 метри** меѓу посетителите и сите членови на тимовите задолжени за организацијата, при влезот и излезот на настаните, а се препорачува и физичко растојание од 1,5 метри меѓу сите посетители и меѓу сите членови на тимовите задолжени за организацијата во текот на реализацијата на настанот.
- **Задолжително е мерењето на телесната температура на секој посетител на влезот** во просторијата каде што се одржува настанот.
- **Секој посетител задолжително да ги дезинфицира рацете** на влезот во просторијата на одржувањето на настанот.
- Се задолжува секој посетител, во текот на целото времетраење на настанот, да применува препорачана зачестена дезинфекција на рацете.
- Организаторот има право да го отстрани од настанот секој посетител што не ги почитува мерките дефинирани со овој протокол.

За редарската служба:

- Сите членови на тимот да бидат опремени со заштитна опрема (маски/визири).
- Дезинфекцијата на рацете на влезот е задолжителна за сите членови на тимовите задолжени за организацијата.
- Се препорачува зачестена дезинфекција на рацете од страна на членовите на тимовите задолжени за организацијата во текот на целото времетраење на настанот.
- Да се овозможи продолжено времетраење на настанот, потребно за влез и излез на посетителите.
- Да се регулира препорачаното растојание помеѓу посетителите при влезот и излезот, преку спроведување коридорски систем на движење на публиката.
- Задолжително да се мери телесната температура на членовите на тимот, на учесниците и посетителите на настанот.
- Да се намали бројот на членовите на тимот кои ќе имаат контакт со изведувачите или со учесниците на настанот.

- Да се намали бројот на членовите на тимот кои ќе циркулираат помеѓу посетителите.
- Да се обезбедат средства за дезинфекција и нивно постојано користење во текот на одржувањето на настанот.
- Задолжително да се одржува физичка дистанца од два метра меѓу членовите на тимовите задолжени за организацијата.
- Да се обезбеди соодветен простор за физичко растојание и за престој на учесниците пред, за време и по настанот.
- Да се зголеми просторот помеѓу бината и првите редови на посетителите.
- Да се дезинфицираат микрофоните и опремата на бината ако нема услови секој изведувач посебно да добие микрофон.
- Да се обезбеди поголем простор за миксетата и за другата техничка опрема кога треба да бидат поставени во делот за публиката и да се обезбеди физичко растојание помеѓу тимот и публиката.
- Организаторот има право да го отстрани секој посетител на настанот што не ги почитува мерките дефинирани со овој протокол.

За организаторите:

- Задолжително е да се применуваат засилени санитарно-хигиенски мерки, редовно и зачестено одржување на хигиената на тоалетите со задолжително водење евиденција за спроведеното чистење со употреба на средство за дезинфекција со антивирусно дејство, според упатството од производителот, а алтернативно може да се користи 0,05 % натриум хипохлорид (5 % белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) за подот или 70 % алкохол за дезинфекција за горните површини.
- Посетителите да се потсетуваат за мерките за претпазливост и за одржување на растојанието, пред почетокот на настанот, на видеоекранот (доколку е таков поставен) или со снимен говор преку системот за озвучување.
- На јасно видливи места да се постави едукативно-информативен материјал за почитување на општите превентивни мерки, носењето заштитни маски, за одржувањето на физичкото растојание, за редовно/често дезинфицирање на рацете и правилна респираторна хигиена.
- Да се ограничи капацитетот на посетителите.
- Настаните во затворени простории да се организираат со 30 % од капацитетот на просторот каде што се одржува настанот и со ограничен број посетители.
- Задолжително е присуството на редарската служба која ќе го контролира спроведувањето на горенаведените мерки: на влезот од просторот за одржување на настанот и во просторот каде што се одржува настанот.